



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НА

"Град" Београд
полница
ul. 87 br. 31
Skopje

"СЛУЖБЕН ЛИСТ" излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Отгласите по тарифата. — Чековна сметка № 62324. — Поштарина платена во 1946.

Среда, 18 декември 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 102

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата изнесуе 350 — дин. за полугодисно или 700.— дин. за цела 1946 година. — Редакција: Бланкова бр. 20 — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 22-678

716.

УКАЗ

На основа членот 74 точката 6 Уставот, а во врска членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за адвокатура, кој што го донесе Сојузното веќе и Веќето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој гласи:

ЗАКОН

ЗА АДВОКАТУРАТА

I Задача на адвокатурата

Член 1

Задачата на адвокатурата во Федеративната Народна Република Југославија е да во границите на законот дава правна помош на установи, претпријатија, организации и на поединци во остварувањето на нивните права и со закон заштитените интереси и на тој начин да им помага на државните органи во правилното применување на законите и зацврстување на правниот поредок во државата.

Член 2

Правната помош обвкја:

- 1) застапување и одбрана на странки пред судови и пред органи на државната управа;
- 2) составување документи (договори, тестаменти и сл.) и поднески (тужби, жалби, претставки, молби и сл.);
- 3) давање правни совети.

Член 3

Адвокатура можат да вршат лица кои што стекнале право на адвокатура а запишани се во една адвокатска комора.

Адвокатурата може да се врши поединечно или во адвокатски заедници.

II Стечување право на адвокатура

Член 4

Право на стечување адвокатура има секој државјанин на Федеративна Народна Република Југославија кој што после завршениот правни факултет провел три години во кандидатска пракса, и тоа: било две години во суд или јавно обвинителство, било една година во суд или јавно обвинителство а една година на правни работи кај органи на државната власт или

државната управа, а во секој случај и една година во адвокатска канцеларија, а кој што после таа трогодишна пракса го положил адвокатскиот испит.

Програмата на адвокатскиот испит и условите за полагањето на испитот ги одлучуе министерот на правосудието на народната република со правилник врз основа на општи напатствија на Министерот на правосудието ФНРЈ.

Редовните и вонредните професори на правните факултети стечуат право на адвокатура по престанокот на професорската служба.

Член 5

Лице недостойно на доверие за вршење адвокатура не може да постане адвокат. Како такво особено ќе се смета лице кое што нема избирачко право, право на вршење државна или јавна служба, лице кое што е осудено за бесчесни кривични дела или се навогја под кривична или дисциплинска истрага, како и лице кое што вршело незаконити и недозволен интервенции смекчавајќи ја правилната работа на државните органи.

Член 6

Државен службеник, како и лице кое што има некоја друга постојана служба или постојано занимавање, не може во исто време да биде адвокат.

Народен пратеник, како и одборници на народните одбори кои што не се членови на извршните одбори можат да бидат истовремено и адвокати.

Судии и секретари на судови и јавни обвинители и нивни помошници за време од две години после престанокот на таа служба не можат да вршат адвокатура во местата дека служеле во суд или јавно обвинителство за последните две години.

Член 7

Уписот во членство на адвокатска комора го врши извршниот одбор на онаа комора на чието подрачје адвокатот ќе има седиште на својата канцеларија.

Решењето за упис се доставуе на потврда на министерот на правосудието на народната република во рок од 15 дена.

Против решењето на комората со кое што се одбива уписот кандидатот има право на жалба до министерот на правосудието на народната република. Жалбата се поднесуе во рок од 15 дена од денот на приемот решењето.

Министерот на правосудието должен е да донесе одлука во рок од месец дена по приемот на решењето за уписот односно жалбата.

Член 8

По уписот во членство на комората адвокатот полага пред претседателот на извршниот одбор клетва која што гласи:

„Се заколнуам со својата чест и честа на својот народ эти должноста на адвокат ќе ја вршам совесно, оти во застапувањето правата и со закон заштитените интереси на странките ќе се придржуам кон законите и така ќе им помогнуам на државните органи во остварувањето на нивните задачи“.

III. Вршење на адвокатура

Член 9

Адвокатите имаат право да се удружуваат во адвокатски здруженија со цел на заедничко вршење на адвокатурата.

Адвокатските здруженија се доброволни и имаат својство на правни лица.

Поблиски одредби за овие здруженија ќе пропише со правилник Министерот на правосудието ФНРЈ.

Член 10

Вршењето на адвокатура мора да се врши во границите на законите. Тоа особено не смее да се состои во недопуштено посредување кај државните органи.

Недозволено и казниво е вршењето на адвокатура кое што оди на изигрување на законите и кое што се врши со цел да се издејствуваат незаконити и недопуштени акти.

Член 11

Адвокатот е должен совесно да го проучи секој предмет и да ја упати странката со кои средства или на кој начин најбрго и со помалку трошкови ќе дојде до отстранувањето на своите права и со закон заштитените интереси.

Адвокатот е должен да ги присоборе заради утврдување вистината и остварување правото сите потребни податоци и во постапката пред државните органи да даде правна помош.

Член 12

Адвокатот е должен да чува како тајна се што дознал од странката, а таа не сака да некој друг дозна.

Исклучително министерот на правосудието на народната република, судот или адвокатската комора ќе го ослободи адвокатот од чувството на тајната кога е тоа потребно заради остварувањето на државните интереси и заштитата на законитоста.

Член 13

Сите граѓани имаат право да бираат правна помош на адвокат. Само во оправдани случаи адвокат може да одбие давање на правна помош. Оправданоста на одбивањето на правната помош ја пени на барање на странката адвокатската комора на која што адвокатот и припаѓа. Одлуката на комората е обвезна за адвокатот.

Член 14

Секој адвокат мора да има адвокатска канцеларија на подрачјето на комората во која што е запишан.

Адвокатот има право да го избере и промени седиштето на својата канцеларија.

Со цел на обезбедување на укажувањето правната помош на народот и повсилната расправност на адвокатите, адвокатските комори можат при уписот во адвокатската комора да одредат седиштето на канцеларијата на адвокатот а на адвокатите кои што се веќе запишани да им ја скупи промената на седиштето на канцеларијата.

Коморите исто така можат да им одредат на адвокатите друго седиште на канцеларијата спрема правилникот кој што ќе го пропише министерот на правосудието на народната република.

Против одлуката на комората адвокатот има право на жалба до министерот на правосудието на народната република во рок од 15 дена по приемот на одлуката.

Адвокат кој што работел три години во седиште кое што му го одредила комората има право да бара промена на седиштето на канцеларијата во место дека канцеларијата порано постоела.

Член 15

Адвокат може да дава правна помош на целата територија на државата.

Адвокат не може да има филијала на својата канцеларија.

Адвокат не може да работи во заедница со лице кое што нема право на адвокатура.

Член 16

Во работите на адвокатура адвокатот може да го замени само адвокат.

Адвокатот може да го замени на расправи пред суд и пред органи на државната управа адвокатски кандидат кој што работи во неговата канцеларија.

Во сите случаи на замената адвокатот материјално одговара за работењето на својот заменик.

Член 17

Адвокат е должен да води уредно книги за своите приманија и давања во врска со адвокатските работи.

Неподење или неуредно водење на книгите ќе се казни по прописите кои што важат за неуредното водење на книгите. Ова казнување не ја исклучува дисциплинската одговорност на адвокатите за неводењето или неуредното водење на книгите.

Образецот на ове книги ќе го пропише министерот на финансите на народната република во согласност со министерот на правосудието.

Член 18

Адвокатот има право да бара од странката накнада за трошковите во врска со извршените работи, а по правило и награда за своето работење.

Под трошковите се разбираат само стварните и потребните издатоци кои што адвокатот ги направил во давањето на правната помош.

Наградата за адвокатското работење ќе се начплатува спрема утврдената тарифа.

Министерот на правосудието на народната република ја пропишува со правилник тарифата за наградите на адвокатите.

Во случај кога наградата не е предвидена со тарифата, адвокатот може со странката да ја договори височината на наградата во склад со изградите предвидени со тарифата за слични работи. Во овој случај странката може да бара од адвокатската комора да ја одреди височината на наградата.

За полноважност на договорот за награда потребен е писмен документ, во кого ќе се назначи износот на наградата, начинот на плаќањето и износот на примениот предум.

Член 19

Во адвокатската канцеларија мора да видно место на биде изложена тарифа на адвокатските награди.

Член 20

Адвокат нема право на награда за своето работење во застапувањето на сиромашните кога за тоа го одреди адвокатската комора, односно околинскиот суд во местата дека не постои адвокатска комора.

Во наведениот случај адвокатот има право на накнада на трошковите а наградата има право да ја бара од странката која што ја застапува само ако таа го остварила и барањето во поглед на трошковите на постапката.

Адвокатската комора и судот го вршат распоредот на лицата кои што имаат право на бесплатна правна помош на сите адвокатски канцеларии на нивното подрачје.

Член 21

Заради покривањето трошковите и обезбедувањето наградата адвокатот може да ја задржи готови-

ната која што неговата странка ја положила или која што тој за својата странка ја примил, до износот кој што ги покрива неговите трошкови и награда спрема тарифата, односно договорот.

Член 22

Трошковите кои што се остварени од противната странка адвокатот може да ги задржи до височината на направените трошкови и награда. Ова право го има и застапник на сиромашните.

Член 23

Во својата сопствена ствар адвокатот може да бара од противната странка да му ги накнади само направените трошкови.

Член 24

За тужби од односот на застапувањето пред суд, надлежен е судот пред кој што стварта е расправена во прв степен, а ако стварта не е расправена пред суд надлежен е судот на пребивалиштето на тужениот.

IV Престанок на адвокатура

Член 25

На адвокатот му престанува правото на адвокатура:

- 1) со губење на државјанството;
- 2) со губење на избирачкото право;
- 3) со одлучување од вшењето на адвокатурата;
- 4) со губење правото на адвокатура по одлука на кривични и дисциплински суд;
- 5) со отворање стечај.

Член 26

Кај престанокот на адвокатурата извршниот одбор на адвокатската комора ќе ги превземе сите потребни мерки да се обезбедат интересите на странките кои што ги застапувал адвокатот кому адвокатурата престанала.

Член 27

Извршниот одбор на адвокатската комора може привремено да забрани вршење на адвокатура на адвокати против кои што е започната кривична или дисциплинска постапка.

V Адвокатски кандидати

Член 28

На адвокатите во работењето им помагаат адвокатски кандидати.

Адвокатски кандидат може да биде секој државјанин ФНРЈ кој што има завршен правни факултет.

Условите од членот 5 на овој закон важат и за адвокатските кандидати.

Член 29

Адвокатски кандидат мора да биде запишан во иста адвокатска комора како и адвокатот во чијата канцеларија работи.

Пријавата на уписот мораат да ја потпишат адвокатот и адвокатскиот кандидат.

Во поглед на уписот на адвокатските кандидати во адвокатската комора важи членот 7 на овој закон.

Член 30

Адвокатската комора е должна да работи на стручно и општо усовршување на адвокатските кандидати со организирање на тематски, стручни предавања, конференции и сл.

Член 31

Адвокатските кандидати имаат право на плата аналогно на прописите кои што важат за наместениците, а спрема правилникот кој што го пропишува министерот на правосудието на народната република во согласност со министерот на трудот на народната република.

Член 32

Адвокатските кандидати можат да бидат членети во синдикални организации.

Член 33

Прописите на главата II, III, IV и VIII на овој закон аналогно ќе се применуваат и на адвокатските кандидати.

VI Адвокатски комори

Член 34

Адвокатската комора е организација на адвокати на едно одредено подрачје.

Владите на народните републики и Главниот извршни одбор на автономната покраина ќе одредат на својата територија број на адвокатските комори, нивните подрачја и седишта.

Адвокатската комора има својство на правно лице.

Член 35

Правото и должноста на адвокатската комора е да го обезбедува и контролира правилното вршење на адвокатурата од страна на своите членови.

Во таа цел адвокатската комора врши надзор над работењето на адвокатите, го организира давањето помошта на месните државни органи, ги упатува адвокатите со нив да соработуваат; организира бесплатно давање правна помош на сиромашните граѓани; го поможува удружувањето на адвокатите во адвокатски заедници; организира курсеви за стручно усовршување на адвокатите и адвокатските кандидати; води сметка за материјалните услови на адвокатите и адвокатските кандидати и за заштита на нивните интереси и интересите на нивните фамилии.

Член 36

Органи на адвокатската комора се:

- 1) собрание;
 - 2) извршни одбор;
 - 3) надзорни одбор.
- При секоја адвокатска комора постои:
- 1) дисциплински суд, и
 - 2) дисциплински обвинител.

Член 37

Адвокатските комори стоат под надзор на министерот на правосудието на народната република кој што ги поможува во извршувањето на нивните задачи.

Член 38

Извршниот одбор на адвокатската комора должен е до крај на јануари секоја година да му поднесе на министерот на правосудието на народната република извештај за работењето во протекнатата година. Со извештајот ќе поднесе список на довршените и недовршените дисциплински предмети.

Извршниот одбор должен е на министерот на правосудието на народната република да му ги испрати преписите на записниците од собрание на комората.

Член 39

Министерот на правосудието на народната република може да го распушти извршниот одбор на комората ако најде оти тој не ги исполнува своите

законски должности и да постави во комората, од редот на нејзините членови, повереник кој што до изборот на нов извршни одбор ќе ги врши текушките работи на комората. Повереникот е должен во срок од два месеца од денот на преземањето на должноста да свика собрание на адвокатската комора заради избор на нов извршни одбор.

Министерот на правосудието на народната република може да ги повишти сите одлуки на органите на адвокатските комори кога најде оти се овие одлуки противни на задачите на адвокатурата.

Член 40

Министерот на правосудието ФНРЈ може да одобри и да свика заеднички скупови на делегати на адвокатските комори од целата територија на Федеративна Народна Република Југославија со цел на претресување на стручни прашања и мерки за усовршување на адвокатурата и нејзиното ставање во служба на изградбата на државниот пореток, како и заради одржување стручни врски со организациите на адвокати од други држави.

Член 41

Кај адвокатските комори ќе се осниваат одделни фондови за обвезно осигурување на адвокатите.

Поблиски прописи за овие фондови ќе пропише владата на народната република.

VII Органи на адвокатската комора

Член 42

Собранието на адвокатската комора се состанува секоја година на свој редовен состанок.

Извршниот одбор може да свика собрание во секое време на вонреден состанок, а мора да го свика кога ќе побара третина на членовите на комората, а тоа во срок од месец дена по стесаното барање.

Позивот на собрание мора да биде објавен во службениот лист на народната република, односно на автономната покраина, најмалку осум дена пред состанокот.

Собранието полноважно решава во присуство најмалку на половина од своите членови.

Собранието решава со мнозинство на гласовите на присутните членови.

Со собранието раководи претседателството кое што собранието го избира за секој состанок.

Член 43

Во надлежност на собранието спаѓа:

1) донесување правила на комората кои што ги одобрува министерот на правосудието на народната република;

2) донесување пословници за работење на собранието и извршниот одбор на комората, кои што ги одобрува министерот на правосудието на народната република;

3) избирање членови на извршниот и надзорниот одбор и потребен број заменици;

4) избор на претседател и членови на дисциплинскиот суд, како и потребен број заменици;

5) примање извештај на извршниот одбор за работењето и извештај на надзорниот одбор за преглед на паричното работење како и давање разрешница на извршниот и надзорниот одбор;

6) избор на дисциплински обвинител и потребен број заменици;

7) одобрување пресметка на приходите и расходите на комората за идната година;

8) утврдување височината на уписнината и членарината; и

9) давање смерници за работење на комората и на нејзините органи.

Член 44

Собранието има право да ги одзове избраните членови на сите органи на комората и пред истекот

на срокот за кој што се избрани. Во тој случај саборанието одма избира нови членови.

Со престанокот на членството во комората престанува и членството во органите на комората.

Адвокат на кој што му е привремено забрането вршење на адвокатура не може за тоа време да врши никакви должности во органите на комората и во дисциплинскиот суд нити може да биде дисциплински обвинител.

Член 45

Извршниот одбор на адвокатската комора се состои од пет до девет членови кои што саборанието на адвокатската комора ги избира на две години.

Членовите на извршниот одбор избираат меѓу себе претседател, негов заменик, секретар и благајник, а по потреба и членови кои што ќе вршат одделни должности.

Должностите во извршниот одбор се вршат бесплатно и членовите мораат да ги примат, доколку не постоат особени разлози да бидат ослободени. Членовите на извршниот одбор имаат право на накнада на стварно направени издаци кои што ги имале во врска со доверената им должност.

Извршниот одбор решава со мнозинство на гласовите во присуство најмалку на половина од своите членови.

Член 46

Извршниот одбор ги врши сите работи кои што не се во надлежност на другите органи на комората.

Во надлежност на извршниот одбор особено спаѓа: свикнување саборанието и извршувањето на неговите заклучци, одлучувањето за приемот во членство и водење евиденција за запишаните членови, раководење со паричните работи, вршење непосреден надзор над работењето на адвокатите и адвокатските кандидати, грижа за стручното усовршување на адвокатите и адвокатските кандидати, поставување привремена заменици на болните и отсушните адвокати кои што не си одредиле замена, одредување застапници на сиромашните и поставување превзематели на адвокатските канцеларии на умрените адвокати или кои што привремено или постојано го изгубиле правото на вршење адвокатура.

Член 47

Претседателот на извршниот одбор односно неговиот заменик претседава на седниците на извршниот одбор и ја застапува комората.

Член 48

Надзорниот одбор се состои од три члена избрани од саборанието на комората за време од две години.

Надзорниот одбор должен е најмалку двапати годишно да го прегледа паричното работење на извршниот одбор и завршните сметки и за својот налаз да го известат саборанието на комората.

VIII Дисциплински прописи

Член 49

За помали грешки и неуредности извршниот одбор на адвокатската комора може да казни адвокат и адвокатски кандидат со опомена или парично до пет стотини динари. Против оваа одлука не е допуштена жалба.

Член 50

Дисциплинските преступи на адвокатите и адвокатските кандидати, кои што се однесуваат на повредите или несовесното вршење на должноста и нарушувањето на угледот на адвокатурата, ги суди дисциплинскиот суд на адвокатската комора.

Особено се смета како дисциплински преступ:

1) ако адвокатот при уписот во комора го скрпи постоењето на законските препреки за упис;

2) ако во недопуштени случаи или на недопуштен начин посредуе кај органите на власта;

3) ако несовесно ги застапуе интересите на странките, особено со неоправдани пропуштања на работите кои што се потребни да странката го оствари своето право;

4) ако толкуејќи го законот намерно ја преправа неговата смисла и намена;

5) ако намерно ја одолжуе постапката, свесно изнесуе неистинити факти и обесно поднесуе правни лекови;

6) ако без оправдан разлог одбива да дава правна помош;

7) ако прими награда за својата работа преку износот одреден со тарифата или ја одбива правната помош на странката која што не пристапува да му плати награда преку утврдената тарифа;

8) ако во својата канцеларија на видно место не ја изложи тарифата;

9) ако не води или неуредно и неточно ги води книгите на примањата и издавањата;

10) ако наплати правна помош која што е должен да ја даде бесплатно;

11) ако за време на привремената забрана на вршење адвокатурата врши адвокатски работи или таа забрана ја изигруе на друг начин;

12) ако преку платен посредник или на друг недостоен начин бара клиенти;

13) ако потпише поднесок составен од лица кои што не се адвокати ни адвокатски кандидати, или ако на друг начин помогне на неовластени лица во вршење на адвокатски работи;

14) ако на јавна продавачка на која што го застапуе поверителот купи за своја сметка или за сметка на своите роднини ствар која што се продава.

Член 51

Дисциплински казни се:

1) парична казна од пет стотини до десет илјади динари против адвокати и од една стотина до две илјади динари против адвокатски кандидати;

2) јавен укор;

3) обустава вршењето на адвокатурата до година дена, односно за адвокатските кандидати продолжување вршењето на службата најповеќе до година дена;

4) губење правото на адвокатура за секогаш.

Казните под 1 и 3 можат да се изречуат заедно. Осудата на дисциплинска казна повлече и осуда на накнада трошковите на дисциплинската постапка и извршувањето на казната.

Член 52

Дисциплинските преступи застаруваат за три години од денот кога се направени. Застареноста се прекинуе со поднесувањето на пријавата како и со сите оние факти со кои што по кривичниот закон се прекинуе застареноста.

Член 53

Накнадата на штетата не може да се бара во дисциплинската постапка.

Член 54

Претседателот и членовите на дисциплинскиот суд ги избира собрание на комората за време од две години.

Дисциплинскиот суд суди во совет од три члена.

Членовите на дисциплинскиот суд мораат да бидат адвокати, а кога се суди на адвокатски кандидати тогаш еден член на дисциплинскиот суд мора да биде адвокатски кандидат кого го одредуе земскиот секретаријат на синдикатот во кого се адвокатските кандидати учленети.

Член 55

При дисциплинскиот суд на комората постои дисциплински обвинител, кого го избира од редот на адвокатите собрание на комората за време од две години. Дисциплинскиот обвинител ги започнуе извидите, го подига и застапуе обвинителниот акт и поднесуе жалби против одлуките на дисциплинскиот суд.

Член 56

Дисциплинската постапка се води по службена должност штом се дозна за дисциплински преступ на адвокат или адвокатски кандидат.

Дисциплинскиот обвинител води потребни извиди и поднесуе обвинителен акт, односно ако најде да нема вина, му поднесуе на дисциплинскиот суд образложен предлог за обустава на дисциплинската постапка.

Член 57

Дисциплинскиот суд го привакја или го отфрлуе обвинителниот акт односно предлогот за обустава на дисциплинската постапка. Тој може да му нареди на дисциплинскиот обвинител дополнување на извидите и да му даде вс таа смисла обвезни напатствија.

Член 58

Во случај да дисциплинскиот суд најде да делото за кое што се адвокатот или адвокатскиот кандидат оптужуваат е кривично дело, ќе го известат за тоа јавниот обвинител. Дисциплинската постапка во тој случај може да се продолжи.

Член 59

Судовите се должни да му соопштат на дисциплинскиот суд на комората кога е против адвокат или адвокатски кандидат започната кривична постапка.

Дисциплинскиот суд за започнувањето на кривичната постапка против адвокат и адвокатски кандидат одма ќе го известат извршниот одбор на комората.

Член 60

Против пресудата односно против одлуката за обустава на дисциплинската постапка имаат право на жалба во рок од 15 дена до врховниот суд на народната република односно до автономната покраина:

1) обвинетиот;

2) родители, деца и вдовица на обвинетиот, ако умрел пред но што пресудата постанала правосилна;

3) дисциплинскиот обвинител на комората;

4) јавниот обвинител;

5) лице кое што со повредата на должноста на обвинител е оштетено во своите права.

Дисциплинскиот суд на адвокатската комора должен е благовремено да ги достави своите пресуди односно одлуки на сите лица од ставот прв на овој член.

Член 61

Врховниот суд на народната република односно автономната покраина, како врховен суд во дисциплинските ствари на адвокатите, суди во совет од тројца судии.

Член 62

За постапката на дисциплинските судови на адвокатските комори важат аналогно изгледата на кривичната постапка, доколку со овој закон не е инаку одредено.

Член 63

Правосилните дисциплински пресуди ги извршуе извршниот одбор на адвокатската комора

Паричните казни и трошковите на постапката извршниот одбор може по потреба да ги наплати преку судските извршни органи.

Член 64

Износите на паричните казни по дисциплинските вини се наплатуваат во корист на адвокатската комора, која што со свој пословник ќе го пропише начинот на употребата на тие средства.

Член 65

За изречените казни дисциплинскиот суд е обврзан да го известува министерството на правосудството на народната република.

Казната губење правото на адвокатура за секогаш има да се објави во службениот лист на оваа република или автономна покраина во која што се наоѓа седиштето на комора, како и во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

IX Казнени одредби

Член 66

Адвокатите и адвокатските кандидати одговараат кривично ако направат дело против должноста на адвокатурата.

Како кривично дело против должноста на адвокатурата се смета особено:

1) недопуштено посредување кај државните органи или претставување пред странката оти со искористување познаниството, врските или на друг недопуштен начин ќе посредува кај државните органи со цел на заштита на нивните интереси;

2) злоупотреба на овластувањето со цел на превземане на работа која што е противна на интересите на странката;

3) послуга со пари, хартии од вредност или ствари кои што на учинителот му се доверени или кои што ги примил за својата странка, како и неовластено давање на доверените му пари, хартии од вредност или ствари на друго лице на послуга;

4) наплата на недоплатена сума на име награда или трошкови, или наплата поголема награда или трошкови по што е пропишано, а особено ако е тоа направено со искористувањето на тешката положба или незнаењето на странката;

5) откривање на тајната која што учинителот ја дознал во вршењето на своето звање, доколку не бил ослободен од нејзиното чување.

Член 67

За кривичните дела од претходниот член учинителот ќе се казни со лишување од слобода или присилна работа без лишување од слобода.

Учинителот кој што ќе направи кривично дело од чл. 66 на овој закон во измера некому да му користи или некого да оштети ќе се казни со лишување од слобода со присилна работа до пет години или со лишување од слобода, а во таков случај може да се изрече и казна конфискација на имотот.

За судење кривичните дела од членот 66 на овој закон надлежен е во прв степен окружен суд.

Член 68

Лице кое што со награда или во вид на занает дава на странка правна помош, а на тоа со закон не е овластено, ќе се казни со лишување од слобода до година дена или со присилна работа без лишување од слобода, или парично. Паричната казна може да се изрече заедно со казната лишување од слобода или со казната присилна работа без лишување од слобода.

За судење кривичните дела од овој член надлежен е во прв степен околинскиот суд.

X Преодни и завршни одредби

Член 69

Властите на народните републики и Главниот извршни одбор на Автономната покраина Војводина ќе образлажат за своите подрачја во рок од 30 дена по влегувањето во сила на овој закон комисија од три члена, која што во рок од три месеца ќе донесе решение за тоа кои од досегашните адвокати го задржуваат правото на вршење адвокатура во смисла на прописите од овој закон, односно кои од адвокатските кандидати го задржуваат својството на адвокатски кандидат.

Против решението на комисијата, кое што писмено им се доставува на заинтересираните адвокати односно на адвокатските кандидати и на јавниот обвинител на народната република односно Автономната покраина Војводина, наведените лица можат во рок од 15 дена по приемот на одлуката да се жалат до врховниот суд на народната република односно на Автономната покраина Војводина.

Член 70

После донесувањето на правосилни решенија за правото на адвокат за вршење адвокатура, во поедини народни републики ќе се свикаат оснивачки собранија на адвокатските комори.

Оснивачките собранија ќе ги свика министерот на правосудството на народната република, односно Главниот извршни одбор на Автономната покраина Војводина, најдоцна 6 месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Со собранието раководи избраното претседателство.

Член 71

Новоизбраните комори ќе ја превземат архивата, имотот и сите обврзи на досегашните адвокатски комори, доколку подрачјето на новата комора се поклопува со подрачјето на старата комора. Дека тоа не е случај, начинот на делбата меѓу коморите ќе го одреди министерот на правосудството на народната република односно Главниот извршни одбор на Автономната покраина Војводина.

Во случај да старите комори обвнале две или повеќе народни републики, начинот на делбата на архивата, имотот и обврзите меѓу новите комори ќе го одреди Министерот на правосудството ФНРЈ.

Член 72

Начинот за ликвидацијата на побарувањата и долгувањата на адвокатите кои што не се примени во членство на комората, како и членовите на фамилијата на умерените адвокати спрема фондовите од бизнисите комори, ќе го пропишат министрите на правосудството на народните републики односно Главниот извршни одбор на Автономната покраина Војводина врз основа на напатствије од Министерот на правосудството ФНРЈ.

Член 73

Недовршени дисциплински постапки кои што се започнати против адвокати и адвокатски кандидати после ослободувањето, ќе се продолжуваат по прописите на овој закон.

Член 74

Адвокатските испити положени за време на непријателската окупација и адвокатурата стечена спрема прописите на органите на власта на окупаторот и домашните помагачи, по правило не се признаваат.

Комисијата од членот 69 на овој закон може да ги признае адвокатските испити и стечената адвокатура за време на непријателската окупација под услов адвокатот односно адвокатскиот кандидат да не се огрешил кон народно-ослободителната борба.

ОГЛАСНИ ДЕО

Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ подготвува поголем број свески од својата Збирка на закони. Така поскоро ќе излезе од штампа Законот за државните службеници со коментар од др Лео Гершкович и др Александар Балтич, Законот за установување правото на пензија и за пензионисање државните службеници со објаснуења, како и Законот за еднообразното сметководство со коментар и напатствија за примена.

Исто така се подготвува Збирката на кривични прописи со објаснуења и напатствија, Законот за авторско право со правилниците и објаснуења, Законот за печатот и Законот за удруженијата, соборите и другите јавни скупови, Законот за војните инвалиди со сите уредби и правилници и објаснуења.

Сите издања на „Службениот лист ФНРЈ“ можат да се добијат преку Редакцијата, Бранкова 20, Белград, или на чековна сметка 62324; во Народната Република Србија во сите продавачници на државното издавачко претпријатие „Просвета“ и во другите државни, фронтовски и други книжарници; во Народната Република Словенија во сите подружници и продавачници на Словенскиот книжен завод и во другите книжарници; во Народната Република Хрватска во сите подружници на издавачкото претпријатие „Напријед“, во сите продавачници на Хрватскиот наградни завод, во книжарницата „Просвета“, филијалата на „Политика“ во Загреб и другите книжарници; во народните републики Македонија и Црна Гора во сите книжарници „Култура“; а во Народната Република Босна и Херцеговина во книжарницата „Свјетлост“ во Сарајево и во другите државни, фронтовски и други книжарници.

ЗАКОН ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе од штампа, како свеска бр. 56 Збирката на законите, Законот за Јавното обвинителство со објаснуењата и регистрот во редакција на Јавното обвинителство ФНРЈ. Предговорот го напишал др Јосип Хричевич, јавниот обвинител ФНРЈ. — Книгата има четири табака и штампана е на сите четири народни јазици. Цената е 8.— динари.

ЗАКОН ЗА УРЕДУЕЊЕ НАРОДНИТЕ СУДОВИ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе оваа деовна од штампа второто издање свеската 20 на Збирката на законите Законот за уредување народните судови со објаснуења во Редакцијата на Министерството на правосудието ФНРЈ. Оваа книшка многу корисно ќе им послужи на сите народни судии, на судиите поротници, адвокатите и студентите на правни науки. Книгата има 7 штампани табака и излезе на сите четири народни јазици. Цена е 12 динари.

НОВ ЗАКОН НА ТАКСИТЕ

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ како свеска 20 на Збирката на закони излезе второто издање на Законот за таксите со правилник за неговото извршување и законен коментар на Министерството на финансии ФНРЈ. Во оваа книшка која што е печатена на сите четири народни јазици е дадена целокупната пречистена материја од областа на нашето ново законодавство за таксите. За да биде допринето на поарно разбирање и на правилно применување на законските уредби Министерството на финансии ФНРЈ даде

свој службен коментар на Законот за таксите и на правилникот за неговото извршување. Цената е 12 динари.

ЗАКОН ЗА ОПШТОДРЖАВЕН СТОПАНСКИ ПЛАН И ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во издањето на Редакцијата на „Службениот лист ФНРЈ“ излезе во свеската 35 на Збирката на законите Законот за општодржавниот стопански план и за државните органи за планирање и Законот за државните стопански претпријатија. Во книгата се објавени говорите и експозите на Министерот Андрија Хебранг и на Борис Кидрич кои што ги даде пред Народната скупштина. Книгата излезе на српски, хрватски и македонски народен јазик и кошта 15.— динари.

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТА ЗА 1947 ГОДИНА

Годишната претплата на „Службениот лист ФНРЈ“ за 1947 година изнесува 550.— динари ако целиот износ се полага одеднаш во текот на првото полугодиште. Ако претплата се полага, полугодишно, тогаш за секое полугодиште изнесува 360.— динари.

Претплата на „Службените соопштења на Сојузниот уред за цени“ за 1947 година изнесува 250.— динари. Ако претплата се полага само за едно полугодиште, тогаш за секое полугодиште изнесува 130.— динари.

Претплатата за 1947 година треба да се испрати најдоцна до 31 декември 1946 година, оти со 1 јануари 1947 година ќе се започне испраќањето на сите кои што до тој срок не ќе положат претплата. Доколку е невозможено од буџетски разлози, треба да се јави на Администрацијата на „Службениот лист ФНРЈ“ колку примерци во идната година и на кој народен јазик се сака да се се прима, тоа ест, за колку примерци е обезбеден кредит во буџетот и да се даде обвеза од установата што потребниот износ на име претплата ќе биде измирен до крајот на месец јануари 1947 година. На сите државни установи и на сите одбори листот ќе се испраќа од 1 јануари 1947 година откако ќе се прими претплатата или ќе се добие ова објавување.

Се молат сите претплатници, кога ги почнуат, да се повиќаат на К-број што стои на држестата на примерокот на „Службениот лист“ што се праќа. На грбот на чековната или поштанската уплатница треба секојпат да се назначи точна адреса (последна пошта, околија), К-број што го носи досегашната адреса на „Службениот лист“, како и зошто парите се испраќаат.

Редакцијата
на „Службениот лист ФНРЈ“

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

НАРОДНА БАНКА ФНРЈ

Курсна листа 14 новембра 1946 године

	Валута	у Дин.
Албанија	100 алб. франака	1.250,—
Аустрија	100 аустр. шилинга	300,—
Белгија	100 белг. франака	114,033
Бугарска	100 буг. лева	10,—
Чехословачка	100 чех. круна	100,—
Данска	100 дан. круна	1.041,39
Египат	1 ег. фунта	206,66
Енглеска	1 енгл. фунта	201,50
Француска	100 франц. франака	41,979
Холандија	100 хол. форинти	1.884,658
Италија	100 метро-лира — „А“	15,—
Канада	1 кан. долар	50,—
Мађарска	100 мађ. форинти	425,—
Немачка	100 нем. марка	60,—
Норвешка	100 норв. круна	1.007,05
Палестина	1 пал. фунта	201,90
Румунија	100 рум. леја	0,50
С. А. Д.	1 амер. долар	50,—
Швајцарска	100 швајц. франака	1.162,79
Шведска	100 швед. круна	1.390,82
Турска	100 тур. лира	1.776,83
Зона „Б“	100 лира „Б“	30,—

Напомена:

1) наведени курсеви примењују се за обрачунавање девиза и ефективних валута, уз наплату провизије и трошкова на основу прописане тарифе;

2) курс аустријског шилинга примењује се само за обрачун ефективних шилинга, пошто девизни обрачуни за сада практично не постоје за шилинге. За обрачун шилинга у динаре при царинињу, као и за плаћање железничког подвоза преко Аустрије примењује се курс од 500 динара за 100 шилинга;

3) наведени курсеви представљају средње курсеве који се примењују и при куповинама и при продајама, без ма каквих других додавања или одбијања. Према томе, поред средњих курсева нису у употреби купо-продајни курсеве.

III бр. Пр. 101619. — Из Народне банке ФНРЈ, 5 децембра 1946 године. К 4061 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ЈУГОДЕНТ — ФАБРИКА ЗУБОТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА И ИНСТРУМЕНАТА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2574/46 од 30 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 33 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ЈУГОДЕНТ — ФАБРИКА ЗУБОТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА И ИНСТРУМЕНАТА“

са седиштем у Новом Саду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња и оправка зуботехничких уређаја и зуболекарских инструмената.

Директор предузећа је Иван Петковић који потписује предузеће у смислу прописа правила предузећа.

II бр. 2574/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 30 новембра 1946 године. К 4058 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ПЛИВА — ФАБРИКА ЛЕКОВА“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2566/46 од 30 новембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 30 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ПЛИВА — ФАБРИКА ЛЕКОВА“

са седиштем у Загребу.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 31 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: производња лекова, лековитих специјалитета, средстава за распознавање болести и чување здравља, производња сирија и полуфабриката потребних за хемиско-фармацеутску производњу.

Директор предузећа је др Милан Краљевић који потписује предузеће у смислу прописа правила предузећа.

II бр. 2566/46. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 30 новембра 1946 године. К 4059 1-1

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА „ДРЖАВНИ ОСИГУРАВАЈУЋИ ЗАВОД ФНРЈ (ДОЗ)“

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 Основног закона о државним привредним предузећима и чл. 18 Правилника о регистрацији државних привредних предузећа објављује:

На основу решења Министарства финансија II бр. 2630/46 од 7 децембра 1946 године уписано је у регистар државних привредних предузећа општедржавног значаја под редним бројем 34 државно привредно предузеће општедржавног значаја под фирмом:

„ДРЖАВНИ ОСИГУРАВАЈУЋИ ЗАВОД ФНРЈ (ДОЗ)“

са седиштем у Београду.

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ бр. 462 од 23 октобра 1946 године.

Предмет пословања предузећа је: осигуравање имовине против свих врста ризика у погледу којих се по начелима технике осигурања може вршити осигурање; осигурање лица за случај смрти има доживљење, као и против несрећних случајева и мешовито. Ове послове може вршити на територији Федеративне Народне Републике Југославије и у иностранству. ДОЗ може примити у виду реосигурања ризике из иностранства као и уступати иностраним предузећима делове ризика за које он јамчи. ДОЗ спроводи сва обавезна осигурања у Федеративној Народној Републици Југославији осим радничко-наместничког (социјалног) осигурања.

Генерални директор предузећа је Дермастиа др. Маријан који потписује фирму за Савезну дирекцију по свим обавезама које проистичу из редовног пословања, у случају његове спречености потписује фирму Ерцеговић Андрија, помоћник генералног директора.

II бр. 2630. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 7 децембра 1946 године. К 4060 1-1

КОНКУРСИ

КОНКУРС ЗА КОМПОНОВАЊЕ ДРЖАВНЕ ХИМНЕ

Президијум Народне скупштине Федеративне Народне Републике Југославије позива југословенске композиторе и музичаре да komponују Државну химну ФНРЈ.

Музичка композиција Државне химне треба да буде свечана и борбена, и да одговара већ изабраном тексту. Текст треба да буде обрађен за једногласни или двогласни хор уз клавирску пратњу.

Рукописе композиције слати Президијуму Народне скупштине ФНРЈ, с назнаком „за жири“. Рукописе треба потписати шифром, а у посебним конвертима дати објашњења шифре. Рок за предају рукописа је 1 март 1947 године.

Три најбоље композиције химне биће награђене, и то:

прва са динара 60.000

друга са динара 25.000

трећа са динара 15.000.

Прва награђена композиција биће проглашена званичном Државном химном Федеративне Народне Републике Југославије.

Жири за оцену текстова сачињавају: Петар Богданов, Михаило Вукдраговић, Бранко Драгутиновић, Славко Злагић, Радован Зоговић и Само Хубад.

Из Президијума Народне скупштине ФНРЈ, 12 децембра 1946 године. К 4062 1-1

ДРУШТВА И ЗБОРОВИ

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИЗВОЗНА И КРЕДИТНА БАНКА А. Д.

Београдска задруга а. д., Јадранско подунавске банке, Извозна банка а. д. и Београдска трговачка

банка а. д., све из Београда, на својим ванредним зборовима, одржаним на дан 3 новембра 1946 године, чији су зборови одобрени решењима Министарства финансија НРС, и то: Београдске задруге а. д. решењем бр. 132704/46; Јадранско подунавске банке решењем бр. 132705/46; Извозне банке а. д. решењем бр. 132706/46 и Београдске трговачке банке а. д. решењем бр. 132703/46, одлучили су да се споје у нову приватну кредитну установу под именом: Југословенска извозна и кредитна банка а. д. — Београд, која преузима целокупну активу и пасиву напред наведених спајајућих банка.

Решењем Министарства финансија ФНРЈ VII бр. 19676 од 11 новембра 1946 године одобрено је оснивање и правила Југословенске извозне и кредитне банке а. д. — Београд, а на претходном збору акционара исте банке, који је одржан на дан 20 новембра 1946 године, чији је рад одобрен од стране Министарства финансија НРС, бр. 139702/46, усвојена су правила.

Југословенска извозна и кредитна банка а. д. је приватно кредитно предузеће основано спајањем Београдске задруге а. д., Јадранско подунавске банке, Извозне банке а. д. и Београдске трговачке банке а. д. Њен задатак је, да сакупља слободна новчана средства, да кредитира привреду а нарочито њен приватни сектор, и да обавља извоз и увоз разних производа.

Банчина фирма гласи:

на српском језику: Југословенска извозна и кредитна банка а. д.;

на руском језику: Југославский Экспортный и Кредитный Банк Акц. О-во;

на француском језику: Banque Yougoslave d' Exportation et de Credit, S. A.;

на енглеском језику: Yugoslav Export and Credit Bank, Inc.;

Седиште банке је у Београду. Она може отварасти филијале и заступништва у Београду и другим местима Федеративне Народне Републике Југославије као и у иностранству. Фирма банке и њених филијала и заступништва протоколисаће се код надлежних судова.

Банку претставља Управни одбор, а банчину фирму обавезују и потписују чланови Управног одбора, директори и прокурите. За пуноважно потписивање потребна су два њихова потписа испод штамбилом утиснуте, исписане или огштампане фирме, од којих један потпис мора бити члана Управног одбора или директора. Управни одбор одређиваће ко ће потписивати фирме филијала и заступништва.

Своје службене објаве банка ће вршити преко службених листова.

Основна банчина главница је сто милиона динара, подељена на један милион акција по номиналних стотину динара свака, која ће се уписати и уплатити у оброцима. Управни одбор одређује износе оброка и рокове њихове уплате. Основна главница се уплаћује првенствено преузимањем имовине спајајућих банка.

Банка врши све законом дозвољене банкарске и трговачке послове а поглавито:

- 1) даје личне и реалне кредите;
- 2) прима улоге на штедњу по књижицама, текућим, чековним и депозитним рачунима и благајничким записима;
- 3) прима на чување и руковање хартије од вредности и све остале предмете од вредности, и даје сефове у закуп;
- 4) врши све мењачке и девизне послове;
- 5) врши извоз и увоз разне робе за свој или туђи рачун, за готов новац или уз компензацију; и
- 6) врши све остале банкарске и комисионе послове као: исплате, наплате и вирманисања; издаје чекове, налоге, кредитна и гарантна писма; купује и продаје за свој или туђ рачун хартије од вредности, учешћа и потраживања; врши службу кореспондената страних банака и предузећа.

Снајађује банке: Београдска задруга а. д., Јадранско подунавска банка, Извозна банка а. д. и Београдска трговачка банка а. д. престалу да раде на дан 30 новембра 1946 године као самосталне установе, а од 1 децембра 1946 године почиње рад Југословенска извозна и кредитна банка а. д., која је преузела сву активу и пасиву, дакле све послове, права и обавезе снајађујућих банака.

На претходном збору акционара Југословенске извозне и кредитне банке а. д. изабрани су за чланове Управног одбора: Љубомир Сарачевић, др Милорад Томић, Петар Милановић, инж. Милан Недић, Јован Митровић, Милан Мих. Стефановић, Зафир Станковић, Младен Ковачевић, Богољуб Поповић, Бранко Драговић, Бранко Зрнић и Радослав Мирковић.

На седници Управног одбора Југословенске извозне и кредитне банке а. д. одржане на дан 25 новембра 1946 године дато је право прокуре директору банке: Милутину Станојловићу; помоћнику директора банке др Милосаву Радивовићу; и шефовима одељења: Ђорђе Михајловићу, Милану Јефтићу и Миливоју Поштићу.

Предње дајемо јавности.

Југословенска извозна и кредитна банка а. д.
Станојловић, Љуб. Сарачевић

Примамо се чланства у Управном одбору Југословенске извозне и кредитне банке а. д. — Београд: Љубомир Сарачевић, с. р.; др Милорад Томић, с. р.; Петар Милановић, с. р.; инж. Милан Недић, с. р.; Јован Митровић, с. р.; Милан Мих. Стефановић, с. р.; Зафир Станковић, с. р.; Младен Ковачевић, с. р.; Богољуб Поповић, с. р.; Бранко Драговић, с. р.; Бранко Зрнић, с. р.; Радослав Мирковић, с. р.

Примамо се прокуре:

Милутин Станојловић, с. р.; др Милосав Радивовић, с. р.; Ђорђе Михајловић, с. р.; Милан Јефтић, с. р.; Миливој Поштић, с. р.

Окружни суд за град Београд под бр. Фи 687/46 од 7 децембра 1946 по наплати прописане таксе по-

тврдио је оглас Југословенске извозне и кредитне банке а. д. у Београду.

Фи. бр. 687/46. — Од Окружног суда за град Београд, 7 децембра 1946 године. 4571 1-1

ЛИКВИДАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТРУЧНУ ОРГАНИЗАЦИЈУ КАНЦЕЛАРИЈА И ПРОМЕТ КАНЦЕЛАРИСКИМ УРЕЂАЈЕМ

Решењем Владе ФНРЈ број ПО 1091/1946 од 12 новембра 1946 године, одређена је ликвидација „Државног предузећа за стручну организацију канцеларија и промет канцелариским уређајем“, а решењем Министра трговине и снабдевања ФНРЈ, број 88379 од 30 новембра 1946 године именовани су чланови Комисије за спровођење ликвидације.

Позивају се повериоци и дужници „Државног предузећа за стручну организацију канцеларија и промет канцелариским уређајем“ сада у ликвидацији, да пријаве своја потраживања односно дуговања Комисији за ликвидацију у просторијама предузећа у Београду, Јакшићева ул. бр. 4а.

Повериоци и дужници имају право да у року од месец дана од дана објављивања овог огласа провере своја потраживања односно дуговања. По истеку горњег рока сматраће се књижења веродостојним.

Комисију за ликвидацију „Државног предузећа за стручну организацију канцеларија и промет канцелариским уређајем“ сачињавају: др Славко Киршићер, Бранко Орешчанин и др Ђошко Машин.

Прилепљена такса од динара 5, 2, 5, 10, 25, 2 и 50 пара.

Окружни суд за град Београд под бр. 215/46 од 6 децембра 1946 године по наплати таксе из Т.бр. 37 и 41 Закона о судским таксама потврдио је оглас Државног предузећа за стручну организацију канцеларија и промет канцелариским материјалом „СТОРА“.

Бр. Фи. 215/46. — Од Окружног суда за град Београд, 6 децембра 1946 године. 4561 1-1

ОПШТЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕ ДРУШТВО „ЈУГОСЛАВИЈА“ У БЕОГРАДУ

Одржаће 27 децембра 1946 године у 11 часова пре подне у својој згради у Београду, Теразије 10 II, ванредан збор акционара са следећим дневним редом:

- 1) избор 3 акционара који ће бити оверачи записника и бројачи гласова;
- 2) решавање о даљем раду друштва; и
- 3) евентуалије.

Депоноване акција и депоноване потврда новчаних завода код којих се њихове акције налазе у депоу врши се на благајни друштва „Југославије“ Теразије 10 сваког радног дана од 8 до 12 часова пре подне почев од дана изласка овог огласа у „Службеном листу ФНРЈ“ и „Службеном гласнику Србије“ па до 18 децембра 1946 године у 12 часова у подне закључно.

Сваки акционар који жели учествовати на овом збору дужан је поднети уверење о активној и пасивној бирачкој праву. 3290 3-3

Член 75

Кандидатската пракса за време на непријателската окупација не се признава.

Адвокатските кандидати кои што до влегуењето во сила на овој закон имаат две години или повеќе кандидатска пракса во адвокатска канцеларија, стечуат право на полагање адвокатски испит ако проведат година дена на работа кај суд или кај јавно обвинителство или на правни работи кај орган на државната власт или орган на управата. Адвокатски кандидати кои што на денот на влегуењето во сила на овој закон немаат две години кандидатска пракса во адвокатска канцеларија стечуат право на полагање адвокатски испит под условите од членот 4 на овој закон.

Член 76

Лица со свршен правни факултет кои што учествуваат во народно-ослободителната борба, како и лица кои што биле во заробеништво или интернизија, а не се огрешиле кон народно-ослободителната борба, стечуат право на полагање адвокатски испит после една година работење пропишано во чл. 4 ст. 1 на овој закон.

Член 77

Владите на народните републики можат да донесуваат посебни прописи за примената и извршувањето на овој закон.

Член 78

Овој закон влегуе во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 655

12 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

717.

Со цел да се овозможи правилната примена на членот 16 Законот за национализација на приватните стопански претпријатија во поглед на извештавањето и примопредавачката на имотот на национализираниите претпријатија како и со цел да се изврши контрола над правилното спроведување на национализацијата, Владата ФНРЈ на основа членот 23 Законот за национализација на приватните стопански претпријатија, издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА СПОЈУЕЊЕТО НАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА СО ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Се забранува секое спојување на национализираниите претпријатија со државни стопански претпријатија се додека Владата ФНРЈ не донесе во смисла на членот 23 Законот за национализација на приватните стопански претпријатија посебни прописи за забраната на спојувањето на национализираниите претпријатија со државните стопански претпријатија.

2) До донесувањето на овие прописи се забранува секое пренесување на движен и недвижен имот од национализираниите претпријатија на државните сто-

пански претпријатија, како и секоја употреба на било каков имот на национализираниите претпријатија во цели кои што не се во непосредна врска со редовното работење на национализираното претпријатие.

16 декември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Стопанскиот совет,
Борис Кидрич, с. р.

718.

На основа чл. 10 Уредбата за ревизија дозволите за работа и ликвидација на приватните кредитни претпријатија, пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА ЧЛ. 7 ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ПРИВАТНИТЕ КРЕДИТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Во членот 7 ст. 1 и 2 Правилникот за постапката на ликвидацијата на приватните кредитни претпријатија зборовите: „Службениот лист ФНРЈ“ се бришат и на нивното место се ставуваат зборовите: „службениот лист на народната република“.

Член 2

Овој правилник влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

VII бр. 20937

5 декември 1946 година
Белград

Министер на финансите
Сретен Жујовиќ, с. р.

719.

На основа чл. 1 Уредбата за планска расподелба и потрошувачка на стоката и точ. 11 Решението на Стопанскиот совет за одредувањето предметите кои што спаѓаат под планска расподелба и потрошувачка од 12 мај 1945 година („Службен лист“ бр. 3245) издавам

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАВАЧКАТА НА АЛУМИНСКИ САДОВИ

1) Алумински садози до 5/8 литри на запремина можат потрошувачите слободно да ги набавуваат без одделни одобрувања и без учес во потрошувачките документи.

2) Алуминските салони преку 5/8 литри запремина можат домаќинствата да ги набавуваат годишно најповеќе до вкупно 15 л. запремина без одделни одобрувања но со учес во потрошувачките документи (потрошувачката книшка за домаќинство „К“, домаќинска потрошувачка лист).

3) Прометот со алумински садови од произво-
дувачот до продавачот на мало ќе се врши по план-
ски пат т. е. со доделување на контингенти до прода-
вачот на мало.

4) Оваа наредба влегуе во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија“.

Бр. 92894

12 декември 1946 година
Белград

Министер на трговијата и снабдувањето,
др. Заим Шарац, с. р.

720.

На основа чл. 13 т. в), а по исполнувањето условите
од чл. 14, 15 и 16 Законот за удружењата, соборите
и другите јавни скупови донесувам

РЕШЕЊЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА УДРУЖЕЊЕТО „СОЈУЗ НА КНИЖЕВНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА“

Спрема поднесената програма и правилата се
одобруе оснивањето и работењето на удружението
„Сојуз на книжевниците на Југославија“ со дејноста
на територијата на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија со седиште во Белград.

Таксата од Тар. бр. 1 и 7 Законот за таксите е
наплатена.

IV бр. 12634

6 декември 1946 година
Белград

Министер на внатрешните работи,
А. Ранкович, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна
Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

за умешност во командување, покажана храброст,
осведочена работа на остварување братството и един-
ството на нашите народи и особени заслуги за на-
род стечени во текот на народноослободителната
борба да се одликуват

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајори: Бзревић Н. Душан, Калембер Ј. Божо,
Новаковић Ж. Душан, Роквић В. Драган и Жигић
Ј. Прок;

капетани: Фрбежар И. Јосип, Косановић Н. Ми-
лан, Мирић М. Буро, Пипер М. Милован, Радаковић
Н. Јово, Селија В. Вјекослав, Светлић А. Иво,
Тица П. Миливоје и Варга Ј. Стеван;

поручници: Анделфингер И. Иван, Аглаић М.
Драган, Јаковић С. Станко, Катић М. Милан, Прица П.
Илија, Рамећ Н. Јозо, Рањета М. Дане, Шкундрић
А. Раде, Теша О. Симо и Вучелић М. Буро.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајор Романо И. Саламон.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајор Петковић С. Драгољуб-Столе;
капетан Веселиновић Т. Лазар.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

пуковник Смирнов Ф. Владимир-Воложа;
мајор Калембер Ј. Божо;
капетани: Булић М. Јеролим, Далбело В. Урош,
Деспотовић М. Милутин, Мирковић Б. Страхинија,
Сумбуловић С. Моцо и Васиљевић П. Мирко;
поручници: Ђерић М. Илија, Јамбрек Ј. Драгу-
тин, Милутиновић Ј. Свето, Ожеговић М. Анте, Ро-
дић М. Петар, Саватјовић Н. Лазар и Шево Ј.
Здравко;

потпоручници: Глогинија Ј. Раде, Љубић Љ. Ве-
лимир и Младеновић И. Илија;
заставник Крмпот Ј. Васкрсије;

ст. водници: Јандека Ј. Станко, Мудрић М. Буро,
Пилиновић М. Миле, Сићак М. Лазар, Шевић М. Ни-
кола и Врачар В. Стево;

водници: Бањак Н. Буро, Чанак В. Петар, До-
шлов Д. Мирко, Лежарић М. Душан, Мудринић М.
Андрија, Жељковић Н. Драгутин и Зукић С. Мла-
ђен;

мл. водници: Аничић П. Урош, Игман П. Буро,
Крстуловић И. Мирко, Мајкић В. Ђорђе, Марковић
Б. Миливоје, Милић М. Никола, Новаковић Ј. Милан
и Родић И. Милан;

десетар Војнић Ј. Миле;
борци: Бауман М. Гивица, Бркић Ј. Јово, Дам-
јановић Ј. Миле, Драгић Ј. Бранко, Драгић Ђ. Про-
ковија, Бајић Ј. Перо, Ђурђевић Ј. Душан, Гранулић
Н. Бранко, Јовић М. Станко, Јовишевић О. Јово,
Кесар Е. Милоје, Кнежевић Ђ. Драгутин, Ковачевић
В. Илија, Ковачевић В. Перо, Лазаре Ј. Цвија, Љекић
С. Перо, Малић Г. Душан, Милаковић Т. Велимир,
Пушац С. Милован, Секула М. Илија и Банић Б.
Крста;

Вујиновић М. Митар.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Претић С. Милош и Равњански Н.
Боро;

поручници: Бунало С. Душан, Цвитанић Ј. Ми-
лан, Ђебо М. Славко, Додиг А. Иван, Дреметић Ј.
Јосип, Дробић Р. Никола-Грозданија М. Милан, Јам-
брек Ј. Драгутин, Качавента М. Бранко, Ковачевић
М. Реља, Медић С. Буро, Михаљин Ј. Феодосијад,
Папић Ђ. Никола, Пауновић П. Добривоје, Решић
С. Хусреф, Самарџић Ј. Мирко, Шкорић Д. Никола,
Гешаја И. Анте, Трахлић Ј. Илаз, Војновић И. Јово,
Вучковић И. Иван, Вујновић Ђ. Петар и Жигић М.
Богдан;

потпоручници: Алексић П. Јово; Бановић М.
Буро, Бубањ Ђ. Драган, Ѓузић М. Јазо, Јовић Ђ.
Влајко, Ковачевић П. Митар, Љубић П. Слазено,
Матијевић П. Милан, Обреза Ј. Јудвиг, Перуничић
М. Ђорђе, Поша П. Никола, Ратић С. Ђоко, Томић
И. Петар, Трбојевић С. Петар, Влаховић М. Никола,
Вучковић М. Никола и Зорић П. Бранко;

заставници: Целајлија И. Илија, Фураћ С. Јанко,
Глувајић Ј. Јован, Кантар С. Младен, Кораћ И. Ду-
шан, Крмпот Ј. Васкрсије, Марјановић М. Милан,
Обрадовић М. Милан, Шершић В. Иван, Варат Т.
Никола, Видовић Н. Миле, Винковић С. Јосип, Жигић
Ј. Милан и Жежак М. Никола;

ст. водници: Антонијевић Ђ. Стјепан, Арбутина П.
Стојан, Басара Ј. Миле, Бјелић П. Јово, Бјелобрић
Д. Суљо, Бобић Ђ. Марко, Ќарић Д. Стево, Ђур-
чић Ј. Ђорђе, Дудулија П. Симо, Дошен М. Благоје,
Дробињак С. Иван, Граховац М. Бошко, Изковић Ш.
Јозо, Јакшић Ј. Спасоја, Јелача М. Мићо, Карасиљ
Ј. Светислав, Крковић Ј. Василије, Кљачулић Р.
Рале, Котур Ј. Рале, Марчета И. Митар, Милова-
новић Ј. Милош, Пукачић И. Фрањо, Пувац И. Ни-

кола Стипић С. Милорад, Тарбук И. Бранко и Вењер А. Силво;

водници: Цветићанин В. Мирко, Делибашић П. Никола, Дошлов Д. Мирко, Кесић Ђ. Ђурећ, Коце П. Душан, Кукић М. Драго, Марчета С. Бранко, Мудринић М. Андрија, Пухарић К. Негослав и Зельковић Н. Драган;

мл. водници: Аничкић П. Урош, Дамјановић М. Анте, Грабеж Р. Спасоје, Предић Ђ. Спасоје и Протега П. Иван;

десетари: Маринковић В. Милош, Прњић С. Борко, Репић Ј. Андрија, Стојић Л. Марко, Суботић В. Јово, Топић М. Станко и Велимировић М. Гојко;

борци: Димитрић М. Стево, Ђошевић Т. Ђорђе, Ђукић Н. Војин, Ибаковић Ф. Стеван, Јовић Н. Вељко, Калинић И. Стојан, Мандић М. Мирко, Мачић Ђ. Мирко, Марковић Т. Ристо, Милаковић Т. Велимир, Миловановић Л. Васо, Миљковић Ј. Стојко, Пејаковић Т. Марко, Споемо В. Пегар, Стојаковић С. Миле, Шпрљан С. Марко, Трајковић Н. Митар, Велечковић В. Лазар, Жиго К. Крсто и Цветковић Т. Станимир;

Чубра Ј. Милан и Прекаљ П. Анђело.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручник Безић К. Срећко;

потпоручник Николић Ј. Љубомир;

заставници: Бајло Н. Зарије, Марић И. Владо, Нинковић Т. Миленко, Папић М. Давко и Радисављевић Р. Тихомир;

ст. водници: Гржанић П. Петар, Гизлић А. Никола, Јурас Н. Бранко, Кеџман П. Јово, Мачкић Т. Стојан, Марковић Ђ. Милан, Патежанин Л. Никола, Писарић Б. Милан, Величковић М. Александар, Војиновић М. Миленко и Влачац В. Стево;

водници: Бањац Н. Ђуро, Баџала Б. Марин, Дворник А. Иван, Ђукановић П. Здравко, Грабеж П. Радосав, Карас П. Милош, Кесић Ђ. Ђурећ, Корман Х. Селам, Николић Ђ. Саво, Персић Е. Богомир, Поповић И. Станко, Прерад М. Драгомир, Попић М. Милош, Смоје Ј. Станко и Зуквић Ђ. Душан;

мл. водници: Дамјановић М. Анте, Монтан С. Петар, Писарић М. Ђуро, Предић Ђ. Спасоје, Радкојко С. Душан и Спасић М. Нелељко;

десетари: Маленић Г. Душан, Маричковић В. Милош, Репић Ј. Андрија, Станетић П. Петар, Стојић Л. Марко, Суботић В. Јово и Ристић М. Владимир;

борци: Бабић В. Урош, Бачман М. Ивина, Бјелоглавић М. Најил, Чулум И. Љубо, Челић И. Петар, Ђирић П. Драган, Ђорић Н. Зидан, Дамјановић С. Алекса, Драгић Ђ. Проклјиз, Ђурђевић Ј. Душан, Голеш Ј. Блаж, Гранулић Н. Ђорко, Јовановић А. Матије, Јовишевић О. Јово, Калина Р. Душан, Кљајић Т. Стојан, Ковачевић В. Илија, Ковачевић В. Перо, Кубураш Ш. Рамо, Левајић И. Јозо, Ловре Ј. Пазар, Лукић С. Саво, Лукшић Б. Арне, Љешић С. Перо, Лепојевић Р. Станислав, Мантић М. Мирко, Марић Ђ. Мирко, Марковић Ш. Јово, Милићевевић М. Милутин, Миловановић Л. Васо, Миљковић Ј. Стојко, Митић В. Добричковић, Орлић М. Милан, Пејаковић Т. Марко, Пејић Г. Бранко, Петрић П. Урош, Золарић С. Симо, Сисан М. Миле, Спесић С. Рале, Стојаковић С. Миле, Стојиљковић М. Милорад, Шарин И. Никола, Шкорић Л. Остоја, Убовић Ђ. Јован, Врањеш Ђ. Михајло, Вујиновић М. Митар, Ристић С. Милан, Ристић С. Јоца и Богојевић Ј. Михајло; Фиџуровски К. Велко, Илијевић И. Кицо, Иванић М. Драгољуб, Кањарић С. Владимир, Ковач Ј. Ђорђе, Марковић П. Цветко, Михајловић С. Милан и Недељковић Д. Љубомир.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

мл. водници: Галић М. Јово, Јовановић С. Јован и Каурин И. Никола;

десетари: Млађеновић В. Живко и Николић В. Станко;

борци: Катић Т. Саво, Милосављевић М. Милутин, Пуришић Т. Миодраг, Рађеновић Л. Никола и Салијевић А. Судићман;

Штркић П. Момир.

Бр. 416

9 август 1946 година

Београд

Секретар,
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИЈУМ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ
р е ш и л

за умешност во командуење, покажана храброст, осведочена работа на остваруење братството и единството на нашите народи и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба да се одликуват

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД П РЕД:

мајори: Албахари А. Нисим, Авлиховић Р. Абдулах, Башкот Б. Бошко, Бијелић А. Џемал, Бушатија О. Сабихудин-Було, Чоловић М. Војислав, Дурановић А. Ремеза, Ђурашковић П. Милутин, Милошевић П. Милан, Митров Л. Војин, Пантош Ј. Мирко, Петроски Д. Ђорђе, Селимовић А. Теуфик, Стишовић В. Обрад-Обрен и Васић Ј. Ненад;

капетани: Бајић М. Ратко, Биелац Ђ. Војин, Бобар И. Војин, Ченгић О. Есад, Диздаревић Х. Заим, Дроњак М. Јово, Фалатар А. Динко, Фејић А. Сафет, Физовић Р. Мухарем, Фликер В. Леон, Гарача М. Микан, Граочановић И. Хасан, Илић Л. Ратко, Иширлија С. Авдо, Кеџман Б. Јово, Коросевић Ф. Мијо, Комененић П. Никола, Лесић В. Велимир, Магладић И. Осман, Манџука А. Смајо, Маринковић Р. Ђурица, Марковић М. Јован, Мистилица М. Никола, Мугајић Н. Џевад, Муратовић Ч. Рале, Опалић Д. Симо, Павић М. Ђурећ, Приморац И. Маријан, Пузигајца Д. Милорад, Рајчевић Р. Саво, Рашевић М. Ристо, Редић М. Никола, Табаковић И. Шемсо, Утјешиниовић М. Душан, Вочкић П. Јоцо, Вукоја Б. Рајко, Врањеш С. Милош и Вуковић С. Слободан;

поручници: Биеловук С. Михајло, Чајић Р. Ђорђе, Филиповић Ф. Ирфам, Горовић П. Реља, Карапанца П. Ђуро, Кеџман Ђ. Љубан, Кеџман Д. Владо, Кутлаша М. Ђорђе, Микић Ј. Гојко, Наранчић С. Божо, Солтат Ј. Бранко, Спаравало Л. Жарко, Сурла М. Душан, Шешлија С. Толор, Шкорић Л. Лазар, Тривић С. Мирко, Трнинић М. Бранко и Васић С. Цвјетан

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО Ш РЕД:

капетан Каленић А. Теофил;
поручник Дујмић К. Алојз.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

пуковник Олбина Ђ. Дане;
потпуковник Ковачевић С. Стојан-Столе;
мајори: Башкот Б. Бошко, Бркић М. Смајо, Бушатија О. Сабихудин-Було, Чоловић М. Војислав, Дурановић А. Ремеза, Макић Ђ. Стојан, Милешевевић П. Милан, Мисираћа Ј. Душан, Митрић С. Раткомир, Богнар Мирко, Митров Л. Војин, Пантош Ј. Мирко, Петровић Д. Ненад, Пастровски Д. Ђорђе, Шаќота И. Слободан и Васић Ј. Ненад;

капетани: Барош О. Бошко, Гаровић Ј. Светозар, Јелчић С. Перо, Каденић А. Теуфик, Каулар Г. Рале;

Лесин В. Велимир, Мелић С. Мићо, Мујагић Н. Ненад, Османовић М. Мехмедалија и Шаренац Ђ. Трипо;

поручници: Алексић Р. Марко, Бабић А. Јусуф, Билић М. Мустафа, Благојевић М. Крстан, Ђурђевић П. Раде, Газибара С. Петар, Хабибовић С. Сатих, Кисим Ј. Милан, Клајић С. Милан, Максимовић М. Драгиша, Маљковић М. Ђорђе, Мандић Д. Јово, Миљковић С. Војин, Риђановић А. Фатих, Скрамончић И. Фрањо, Смиљчевић Б. Драгољуб, Шекерић Н. Бранко, Вукојевић Т. Славко, Вуковић Б. Војин и Зрић С. Милан;

потпоручници: Анчирић С. Мићо, Борозов С. Недељко, Бошњак Н. Гаврило, Фазлић Ј. Фадил, Грубић Ф. Срџан, Кнежевић Н. Владимир, Ковачевић Т. Витомир, Крвораћ С. Јово, Ненаић С. Саво, Срећнић С. Ђорђе и Бранкић М. Донко;

заставници: Мајкић Н. Мирко и Петровић Ђ. Душан;

ст. водници: Богдановић Р. Милан, Ђурић Б. Рада и Вујановић Т. Бранко;

Баук О. Ђедрислав, Бућма М. Живко, Дејановић С. Златко, Делић А. Мустафа, Изид С. Фадил, Јовић И. Станко, Карабеговић Х. Ифам, Карановић М. Ђуро, Кресо Ј. Анто, Латифић С. Мерсија, Лоичар М. Симо, Лучић М. Борислав, Марић В. Мирко и Марковић Т. Душан;

ст. водници: Милишић Ј. Саво и Мисирлија Б. Радмила;

Путић Н. Перо, Новаковић П. Душан, Смаилагић Х. Хасан, Стефановић Л. Милош, Стојановић М. Стево, Стојановић М. Живко, Танасковић С. Спасан и Тешић К. Мирко

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

поручници: Аличић М. Сатих, Аликадић Д. Фадил, Анђић Ј. Петар, Цице М. Саво, Демировић М. Сулејман, Лука С. Илија, Ђонег И. Божо, Фаришбеговић Х. Мухарем, Гавриловић С. Анђелко, Хамичић Р. Мустафа, Јонановић Р. Јово, Јурић Ј. Стево, Клајић С. Милан, Кулеповић М. Ахмет, Којић Д. Душан, Ковачевић А. Ловро, Лозић О. Војислав, Лукић М. Страхило, Максимовић Војо, Милошевић О. Ратко, Пешко М. Милорад-Миле, Петровић О. Омер, Печмороц С. Анте, Риђановић А. Фатих, Симићкић Ј. Момчило, Скрамончић Н. Фрањо, Станаревић В. Мирко, Шобат В. Аћим, Тојагић Д. Петар, Тобић П. Златко, Вржинец Н. Данило, Вукојковић Јуџо, Вукојевић Ђ. Славко, Вуковић М. Небојша, Зељковић Ј. Стеван и Живичић Ф. Стипо;

потпоручници: Анчирић С. Мићо, Бабић М. Назиф, Бошњак Н. Гаврило, Бућановић О. Смиљка, Ђурић Ј. Душан, Фазлагич С. Мустафа, Грабован Ј. Гојко, Јелчић Б. Стака, Мрковић Т. Мићо, Настасић О. Смиљка, Нетиновић Л. Јаков, Прањак III. Мирко и Старовић Б. Радослав;

заставници: Чубић М. Ђурђо, Диздаревић Ш. Раиф, Цинкић В. Богдан и Лукач А. Саво;

ст. водници: Ђурић Б. Рада, Карабеговић Ј. Хасан, Којић С. Милан, Мајкић М. Перо, Панава М. Милован, Самарџија О. Душан, и Прешић М. Јован; Ајановић А. Фахрија, Бабић О. Милорад, Бајић Ј. Славко, Блесић М. Томо, Бошковић М. Ђорђе, Божић С. Анђелко, Бокић Ђ. Зора, Бућма М. Живко, Чебрић II. Фрањо, Ђејван М. Зухра, Ђукић Л. Јово, Ефим С. Мунсифа, Глахован М. Милан, Гранов С. Памил, Ичмичевић Д. Фахир, Карабеговић И. Енвер, Латифић С. Мосија, Лазаревић Р. Влашко, Леро Ј. Благоје, Лонтош Б. Ристо, Малбашић Ј. Бранко, Матић М. Цвијан, Мишић Т. Предраг-Ђоко, Момчиновић С. Илија, Ореш А. Петар, Перић С. Јефимије, Пиљиповић В. Раде, Пушкаревић С. Милан, Росић Т. Милан, Сарачевић М. Навка, Савић А. Миланко, Синановић А. Сафета, Шилак М. Хусеин, Трикић С. Јово, Вуковић В. Гојко, Зарић К. Јован, Зељковић Ј. Стеван и Зубан Ј. Недељко.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБОСТ:

поручник Османчевић М. Алија;
заставник Диздаревић Ш. Раиф;
мл. водник Горена М. Жарко;
Богдановић М. Илија, Ђејван М. Зухра, Ђукиновић П. Ђокић, Гребенар М. Небојша, Гвозден П. Саво, Латифић С. Мерсија, Лукач В. Јово, Остић Ј. Милован и Вучепојић Ј. Раде

Бр 419
14 август 1946 година
Београд

Секретар,
М. Перунички, с. р.

Претседател,
др И. Рибар с. р.

ЗАПИСНИК

НА II РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕЌЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОДРЖАН НА 3 ДЕКЕМБРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседател претседателот Владимир Симић.

Секретар Воја Лековић.

Претседателот Владимир Симић го отвара II редовен состанок во 16,08 саатот.

Прочитаниот записник од I редовен состанок Веќето го прими без забелешка

По ова Веќето едногласно го усвои извештајот на Мандатниот и Импунитетниот одбор за замача на умрениот Велимир Јакич, бизнисот народен пратеник, и претседателот соопшти да се огласуе и позикне за пратен пратеник Спасоје Шарац, работник од Цетиње.

Се соопштуваат молбите за отсуства и болуења на народните пратеници и по предлог од претседателот на Веќето се одобруе отсуство и болуење, и тоа на: Мара Нарева 20 дена, Светислав Трифуновић 3 дена, Јанеза Угрибар 5 дена, Богета Кузмановски 5 дена, Франц Кимовић 10 дена, Света Живовић 3 месеца, Јожа Боштинар месец дена, Тома Чешњић 20 дена, Светислав Стефановић 5 дена, Крвчета Новаковић 5 дена, Јосип Миклашич 20 дена, Станка Шкарче 5 дена, Гоетич Ивица 5 дена, Фатих Хоца 5 дена, Ѓока Пајковић 8 дена и Душана Мугош 10 дена.

Сите прочитани молби и жалби се упатени до Одборот за молби и жалби, па се прејде на првата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за инспекција на работата.

Кога известителот на Законодавниот одбор тр. Јерко Радмилевич го прочита и образложи одборскиот извештај претседателот соопшти да Министерот на трудот ФНРЈ го одреди за владни повереник при претресот на овој законски предлог во Сојузното веќе др Јерко Радмилевич, помошник на Министерот на трудот ФНРЈ.

Претседателот по ова отвора начелен претрес за овој законски предлог.

Зборува Марко Белинич „за“ на Веќето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Како за претресот во поединци никог не се јавил за реч, Веќето, гласајќи со дигање раце, едногласно ги усвои сите членови од I до заклучно 17 на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и по предлог на Владата ФНРЈ, а по пристанок на одборскиот известител ги направи следните измени: во чл. 1 во првата реченица се бреше зборот „насмни“; во чл. 2 точ. 1 се бреше зборот „наемно“; а во точ. 7 зборот „пословен“ се замишле со збор „работен“. По ова се пристапуе кон конечното решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавува: да гласаат сосема 263 народни пратеници и сите да гласаат „за“, со што предлогот на Законот за инспекција на трудот во Сојузното веќе е конечно усвоен и да, во смисла членот 63 Уставот и чл. 45 Пословникот на Сојузното веќе, ќе биде упатен на Веќето на народите на решавање.

После ова претседателот Владимир Симич во 17,30 саатот дава 10 минути одмор.

После паузата седницата е наставена во 17,40 саатот и се поминува на втората точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за меница.

Кога известителот на Законодавниот одбор др Макс Шнудерл го почита и образложува одборскиот извештај, претседателот соопштува, да Министер на правосудието ФНРЈ подвел амандман за овој законски предлог, кои што ќе бидат соопштени кај лотичните членови, како и да за владин повереник при претресот на овој законски предлог е одреден др Владимир Колембер, помошник на Министерот на правосудието ФНРЈ.

Иско за претрес во начело никој не се јави за реч, Веќето гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој предлог на законот во начело.

Кога и за претрес во поединостите никој не се јави за реч Веќето едногласно ги усвои сите членови од 1 до заклучно 115 на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и по предлог на Министерот на правосудието, а по пристапник на одборскиот известител ги прави следните измени и дополнувања: во членот 15 став 2 се брише зборовите „на неа“; во чл. 82 на крајот од првиот став се додаваат зборови „или тужба која што би имала да се подигне“, а во истиот став во првата и втората реченица се брише зборот „законски“; во членот 93 се додава нов став кој што гласи: „Исто така законот за местото на издавањето исправага одредува, да ли притежтелот на меницата степенува барање кое што дава повод за издавање на исправата“.

По ова се пристапува кон конечното решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавува: ли гласаат сосема 260 народни пратеници и сите гласаат „за“, со што предлогот на Законот за меница во Сојузното веќе е конечно усвоен и да, во смисла членот 63 Уставот и членот 45 Пословникот на Сојузното веќе, ќе биде упатен до Веќето на народите на решавање.

По ова претседателот Владимир Симич со пристапник на Веќето ја заклучува седницата во 18,50 саатот, а наредната ја закажува за среда, на 4 декември 1946 година во 16 саатот со дневен ред:

- 1) претрес предлогот на Законот за народната милиција;
- 2) претрес предлогот на Законот за военото обвинителство;
- 3) претрес предлогот на Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража;
- 4) претрес предлогот на Законот за измените и дополнувањата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ; и
- 5) претрес предлогот на Законот за адвокатура.

Секретар, Претседател,
Стеван Јовичич, с. р. Владимир Симич, с. р.

ЗАПИСНИК

НА II РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 3 ДЕКЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседава претседател Јосип Видмар.
Секретар Нинко Петровиќ.
Претседателот Јосип Видмар го отвора II редовен состанок во 16,5 саатот.

Прочитаниот записник од I редовен состанок Веќето го прими без забелешка.

Известителот на Мандатниот и имунитетскиот одбор Јован Јеглич го прочита одборскиот извештај со кој што се предлага на Веќето да на место досегашниот народен пратеник Бојан Полак, кој што за подолго време е отсетен, да биде повикан чегорно заменик Шустершич Тоне, железничар од Љубљана.

Кога Веќето го усвои овој одборски предлог, претседателот Јосип Видмар објавува да за народен пратеник довогја заменик на Бојана Полак, Шустершич Тоне.

Се соопштуваат молбите на народните пратеници за отсаство и болување и по предлог од претседателот на Веќето се одобруваат барањата отсаства на: Хајко Капетановиќ три дена, Милана Бурсач три дена, Осман Мухтари шест дена, Мика Јуричиќ два дена, Коста Филиповиќ десет дена и на Али Шукрија десет дена.

Претседателот Јосип Видмар соопштува на Веќето да Министерот на трудот ФНРЈ го отпечил за свој делегат Милана Жугел, кој што ќе дава потребни обавестувања при претресот предлогот на Законот за инспекција на трудот.

Се преидува на првата точка од дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за инспекција на трудот.

Кога известителот на Законодавниот одбор, Бажило Масларич, го образложи одборскиот извештај, претседателот отвора начелен претрес.

Зборуваше Попица Кардељ „за“ а владиниот повереник Милан Жугел даде надополнително образложување, па Веќето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Се пристапува на претрес во поединостите.

Претседателот Видмар соопштува амандман на Владата ФНРЈ за членот 1 и 2 на овој законски предлог, па како никој не се пријави за реч во претресот во поединостите, Веќето, едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог од членот 1 до заклучно членот 17 по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и по предлогот на Владата ФНРЈ, а по пристапник на известителот од Законодавниот одбор направи измени во членот 1 така да во вториот ред се брише зборот „намен“. Во членот 2 во тач. 7 на место зборот „пословен“ се става збор „работен“, а по предлог од народниот пратеник Јован Јеглич во членот 2 во тач. 1 се брише зборот „намен“.

По завршениот претрес во поединостите претседателот Видмар го става овој законски предлог на гласање во целост. По завршеното поименично гласање го објави резултатот на гласањето. Гласаат: 129 народни пратеници и сите гласаат „за“, со што предлогот на Законот за инспекција на трудот во Веќето на народите е конечно усвоен, па, во смисла членот 63 Уставот и членот 44 Пословникот на Веќето на народите, ќе биде упатен на Сојузното веќе на решавање.

Потоа претседателот одредува одмор од 10 минути.

После одморот се преидува на втората точка од дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор, за предлогот на Законот за меница.

Кога известителот на Законодавниот одбор др Душан Блатич го прочита и образложи извештајот на Законодавниот одбор, а како никој не се јави за реч во начелниот претрес, Веќето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се пристапува на претрес во поединостите.

При претресот на првата глава во поединостите зборуваша: др Војин Царич и известителот на одборот др Душан Блатич, а претседателот Видмар им соопштува на Веќето да Министерот на правосудието ФНРЈ го одредил за свој повереник Никола Спасиќ.

тич, кој што ќе дава потребни обавестуења при претресот предлогот на Законот за меница и да Владата ФНРЈ му поднела на Векјето амандман со членот 15, 82 и 98 на овој законски предлог.

Известителот на Законодавниот одбор Душан Братич го чита член по член предлогот на Законот за меница, па Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог од членот 1 до заклучно членот 115 по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и по предлогот на Владата ФНРЈ, а по пристапок на известителот на Законодавниот одбор направи измени во членот 15 став 2 така да во вториот ред се бришат зборовите „на неа“. Во членот 82 на крајот од првиот став се додаваат зборови „или тужба која што би имала да се подигне“, како и во првата и втората реченица на истиот став да се брише зборот „законски“. Во членот 98 се додава нов втор став кој што гласи: „Исто така законот за местото на издавањето исправа одредува, да ли притежателот на меница стечува барање кое што дало повод за издавање на исправата“.

По завршениот претрес во поединостите претседателот го става овој законски предлог на гласање во целост. По завршеното поименично гласање го објави резултатот на гласањето. Гласале 123 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на законот за меница во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла членот 63 Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ќе биде упатен на Сојузното веќе на решавање.

Претседателот Јосип Видмар ја заклучува седницата со одобрување од Векјето во 19,20 саатот, а итната ја закажува за 4 декември 1946 година во 16 саатот со наставок на дневниот ред:

- 1) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за народната милиција;
- 2) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за военото обвинителство;
- 3) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража;
- 4) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за измените и дополнувањата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ; и
- 5) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за адвокатура.

Секретар,
Нинко Петровиќ, с. р.

Претседател,
Јосип Видмар, с. р.

ИСПРАВКИ

Во Правилникот за извршување Законот за установување правото на пензија и за пензионисање државните службеници кој што е објавен во 101 број на „Службениот лист ФНРЈ“ од 17 декември 1946 година се поткрала грешка во редакцијата на членот 14 кој што треба да гласи:

„Член 14

Лица кои што се осудени од народните судови по ослободувањето и од воените судови на Народно-ослободителната војска и Југословенската армија на

губиток на граѓанската чест и на губиток честните права или на казна на губиток политички и поедини граѓански права (чл 2 точ. 2 и 3 законот) немаат право на пензија ако биле осудени на главна казна лишување од слобода со присилна работа преку 3 години (чл. 36 ст. 1 точ. 3 законот) односно на казна која што на оваа одговара по чл. 22 Законот за видовите на казни.

Лица кои што го изгубиле правото на пензија по судска осуда пред 6 април 1941 немаат својство на пензионер по чл. 1 законот, па на нив не се однесува точ. 2 чл. 2 како ни другите одредби на законот.

Одредбата од точ. 3 чл. 2 на законот не се однесува на лица кои што изгубиле политички и поедини граѓански права заради ставање под старателство“.

— Од Министерството на финансите ФНРЈ, 17 декември 1946 година.

При препишувањето за штампа изворниот текст на Уредбата за стручната обука на војните воени инвалиди („Сл. лист ФНРЈ“ бр. 99/46) е испуштен прописот кој што треба да биде чл. 13, а кој што гласи:

„Во цел на специјализација војните воени инвалиди во квалификувани работници, сите државни, кооперативни и приватни претпријатија се должни да ги примаат војните воени инвалиди на изучување со тоа да за време на изучувањето примаат половина плата и полна инвалиднина се дотогај, додека со изучувањето не постигнат степен на квалификуен или полуквалификуен работник“.

Досегашните членови 13, 14, 15, 16 и 17 треба да бидат членови 14, 15, 16, 17, односно 18.

Бр. 2041. — Од Комитетот за законодавство и изградба народната власт на Владата ФНРЈ, 16 декември 1946 година.

СОДРЖАЈ:

	Страна
716. Закон за адвокатурата — — — — —	1333
717. Наредба за забрана на спојувањето национализираните претпријатија со државните стопански претпријатија — — — — —	1339
718. Правилник за измена чл. 7 Правилникот за постапката на ликвидацијата на приватните кредитни претпријатија — — — — —	1339
719. Наредба за начинот на продавачката на алумински садови — — — — —	1339
720. Решење за одобрување оснивањето и работењето на удружењето „Сојуз на книжевниците на Југославија“ — — — — —	1340

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград